



# Innovo Status

Ул.Орце Николов бр..20/1-3, 1000 Скопје, Р.С.Македонија; Тел: ++ 389 /2/ 3298 674;  
++ 389 /2/ 396 674 факс: ++ 389 /2/ 3298 675; [www.innovostatus.com.mk](http://www.innovostatus.com.mk); [info@innovostatus.com.mk](mailto:info@innovostatus.com.mk)

## БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ

<b>ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ</b> Ул.Орце Николов бр..20/1-3, 1000 Скопје тел:++3892 3 298 674; ++3892 3 298 675; факс: ++3892 3298 674	<b>ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД ИНОВО СТАТУС СОЛАР</b> Ул.Орце Николов бр..20/1-3, 1000 Скопје тел:++3892 3 298 674; ++3892 3 298 675; факс: ++3892 3298 674
Сметка на Друштвото за управување:	210-0625558201-88
Депонент на Друштвото за управување:	НЛБ Банка АД Скопје
Сметка на Фондот:	210-0625558203-82
Депозитарна банка:	НЛБ Банка АД Скопје

Место на прием:	
Број на барањето:	
Датум и час на приемот на барањето:	
Подигнато (датум и час):	

### ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ/ИНВЕСТИТОР:

Број на клиент:			
ЕМБГ:			
Име и Презиме:			
Бр. на лична карта/пасош, издаден/а од:			
Адреса:			
Адреса за кореспонденција:			
Држава:			
Е-маил:			
Телефон/факс:		моб	

Фирма:	
ЕМБС:	
Адреса:	
Држава:	
Бр. на сметка во банка:	
Овластено лице:	
Бр. на лична карта/пасош, издаден/а од:	

**ПОЛНОМОШНИК (ЗА ФИЗИЧКО/ПРАВНО ЛИЦЕ); ЗАСТАПНИК НА МАЛОЛЕТНО/ ДЕЛОВНО НЕСПОСОБНО ЛИЦЕ**

Број на клиент:			
Име и Презиме/Фирма:			
ЕМБГ/ЕМБС:			
Лична карта/пасош, издаден/а од:			
Адреса:			
Адреса за кореспонденција:			
Држава:			
Е-маил:			
Телефон/факс:		моб	

**ИЗДАВАЧ: ИНОВО СТАТУС СОЛАР  
ВИД НА УПЛАТА:**

- еднократна уплата**
- програмирани уплати – динамика на уплати:**  **1 месец**  
 **3 месеци**  
 **6 месеци**  
 **12 месеци**
- нееднакви уплати**
- инвестициски план- динамика на уплати:**  **1 месец**  
 **3 месеци**  
 **6 месеци**  
 **12 месеци**

Износ за уплата во Барањето (МКД): \_\_\_\_\_ денари.

Во износот е засметан и влезниот надоместок за купувањето на удели : \_\_\_\_%

Вид, дата и број на платежниот документ со кој се врши уплата за купување на удели:

---

Инвеститорите купуваат удели во Фондот според нето вредноста по удел на денот на купување (Т), доколку паричните средства се уплатени до 24 часот во работниот ден и е прифатено барањето за купување на удели во тековниот ден. Барањата за продажба на удели кои се примени во неработен ден, Друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Друштвото за управување за продадените удели издава Потврда за продажба, а на барање на вложувачите најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден, по извршување на уплата во фондот. Друштвото за управување е должно по реализација на барањата за продажба на удели, на вложувачот да му достави известување за извршено барање во писмена форма или на друг соодветен медиум без одлагање или најдоцна првиот работен ден по приемот на известувањето од трето лице, доколку третото лице е вклучено во процесот на реализација на барањето за продажба на удели.

**Посебни барања на клиентот:**

- **Начин на добивање на Потврда за купување на на удели:**
  - во деловните простории на Друштвото или преку продажна мрежа
  - по факс
  - по е-маил

## СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛИЕНТОТ/ИНВЕСТИТОРОТ КОН БАРАЊЕТО:

Јас, долупотпишаниот,

ги предадов на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ, следните документи:

- копија од лична карта/пасош/пасош
- копија од регистрација на правно лице (последна состојба)
- нотарски заверено полномошно
- копија од платежниот документ
- друго

Како подносител на ова Барање го изјавувам следното:

- дека сум запознаен/а со Статутот и Проспектот на Фондот, како и со интерните акти на Фондот и дека во целост ќе ги почитувам истите,
- дека сум согласен/а остварената добивка на својот удел во Фондот, Друштвото за управување автоматски да ја реинвестира во Фондот, а правото на учество во добивката да го остварувам преку откуп на уделите,
- дека сум запознаен/а со последната објавена нето вредност на уделите.

\* Личните податоци што се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото за управување, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Поднесено на датум \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ во Иново централа

Подносител

Друштво за управување со отворени и затворени  
инвестициски фондови  
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ  
Потпис на овластено лице